

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 249

16 октомври 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3229.		3231.	
Правилник за начинот на спроведување на пробната работа, спроведувањето на основната обука, менторирањето, полагањето на писмениот тест и неговото бодирање на кандидатите за припадници на затворската полиција	2	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	4
3230.		3232.	
Решение за давање на дозвола за работење на брокер	4	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	5
		3233.	
		Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	6
		3234.	
		Решение за издавање дозвола за понуда на преземање на Фабрика Карпош АД Скопје.....	7
		Огласен дел	1-72

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**3229.**

Врз основа на член 76 став (5) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНАТА РАБОТА, СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОБУКА, МЕНТОРИРАЊЕТО, ПОЛАГАЊЕТО НА ПИСМЕНИОТ ТЕСТ И НЕГОВОТО БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на пробната работа, спроведувањето на основната обука, менторирањето, полагањето на писмениот тест и неговото бодирање на кандидатите за припадници на затворската полиција (во натамошниот текст: кандидатите) во казнено-поправните и воспитно-поправните установи (во натамошниот текст: установите).

Член 2

Кандидатот со вработувањето започнува со пробната работа која се спроведува преку основна обука и работа со ментор.

Член 3

Основната обука се состои од теоретски дел, вежби и практичен дел.

Со основната обука кандидатот се оспособува за самостојно извршување на работните задачи од работното место.

Кандидатот на пробна работа се упатува на основна обука за припадник на затворска полиција, која започнува со теоретски дел кој се спроведува во Центарот за тренинг и едукација.

Теоретскиот дел и вежбите од основната обука траат еден месец.

Член 4

Теоретскиот дел од основната обука опфаќа:

- меѓународни инструменти и стандарди за човекови права и извршување на санкции;

- национални стандарди за извршување на санкциите;
- основи на уставно право, управно право и кривично право;
- основи на криминологија, пенологија, виктимологија и психологија.

Вежбите се организираат како студија на случај низ кои се резимира наученото во текот на теоретскиот дел од наставата.

По завршување на теоретскиот дел од основната обука од страна на Управата за извршување на санкциите се известува директорот на установата во која кандидатот е на пробна работа, за кандидатите кои го посетувале теоретскиот дел од основната обука.

Член 5

Практичниот дел од основната обука се спроведува под насоки и упатства на менторите првенствено во установите, но може да се спроведува и во Центарот за тренинг и едукација при Управата за извршување на санкциите, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Во рамки на практичниот дел од основната обука лицето кое се менторира ги спроведува сите работни обврски кои се утврдени во планот за спроведување на практичната обука под надзор на менторот.

Практичниот дел од основната обука започнува по завршување на теоретската настава и трае три месеци.

Член 6

Практичниот дел од основната обука се спроведува преку:

- стекнување на знаења за затворскиот систем и нивната улога и мисија како затворски персонал;
- стекнување знаења за концептите на динамичка, статичка и процедурална безбедност;
- стекнување на знаења и вештини за опремата и начинот на носење и употреба на огненото оружје со кое ракуваат припадниците на затворската полиција;
- стекнување знаења за употреба на средства за присилба и ограничувања во однос на воспоставените принципи за човековите права, согласно закон и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на Република Северна Македонија;
- стекнување знаења за воспоставување рамнотежа меѓу потребите за обезбедување на установата и дисциплината во истата, истовремено обезбедувајќи затворски услови кои не го повредуваат човековото достоинство;

- стекнување знаења и вештини за управување со ризик и справување со конфликти и кризи;

- стекнување основни знаења за давање прва помош и давање помош за пристап кон здравствена заштита;

- запознавање со постапки за спречување на самоповредување и самоубиства;

- стекнување вештини за постапување со специфични категории на лица вклучително и жени, деца и странски државјани;

- стекнување вештини за практична примена на етичките правила и анти-дискриминаторските принципи за постапување во работата;

- стекнување знаења за компјутерски вештини и вештини за користење на комуникациски технологии;

- стекнување основни знаења за препознавање на опојни дроги и други недозволен супстанции и материи.

Член 7

Менторство се остварува преку пренесување на знаења и вештини на кандидатите и се врши преку следење и оспособување на кандидатот на пробна работа, и тоа:

- практична работа во која менторираниот кандидат спроведува дел од своите работни задачи;

- подолготрајно набљудување на работењето на менторот;

- краткотрајно набљудување на работата на менторот во извршување на конкретни работни задачи и

- добивање на совети од менторот по секоја конкретна активност со цел објаснување на очекувањата од активноста и сумирање на резултатите од работните задачи.

Член 8

Менторот ги определува целите кои треба да бидат постигнати со менторството и во соработка со менторираниот кандидат го определува начинот, динамиката и времетраењето на менторството.

При определување на начинот и динамиката на вршењето на менторството треба да се внимава менторот да може целосно да ги реализира работните цели и задачи за тековната година.

Член 9

Кандидатот полага писмен тест по завршувањето на пробната работа.

Писмениот тест содржи прашања од областите кои се дел од теоретскиот и практичниот дел на основната обука.

Писмениот тест е составен од прашања со избор на еден од повеќе понудени одговори.

Писмениот тест е составен од вкупно 30 прашања и тоа 20 прашања од теоретскиот дел од основната обука и 10 прашања од практичниот дел од основната обука.

Прашањата од теоретскиот дел се бодуваат по 1 бод, а прашањата од практичниот дел се бодуваат по 8 бода.

Вкупниот број на бодови од писмениот тест изнесува 100 бода, при што истиот се смета за положен ако кандидатот освоил повеќе од половина од предвидените бодови.

Член 10

Писмениот тест се полага најмногу 90 минути.

Пред почетокот на полагањето се врши увид во документ за идентификација на кандидатите кои ќе го полагаат испитот.

Член 11

Ако кандидатот кој е известен за полагањето не се појави на писмениот тест или се откаже во текот на полагањето, се смета дека не го положил истиот.

Кандидатот кој го полагал писмениот тест има право на увид во истиот во установата каде е на пробна работа.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2328/1

14 октомври 2020 година

Скопје

Министер за правда,

Бојан Маричиќ, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

3230.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Северна Македонија бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-104 од 17.9.2020 година на седницата одржана на ден 7.10.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето Борче Шулески од Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Борче Шулески се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Борче Шулески престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-104 7 септември 2020 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
---	---

Në bazë të nenit 113 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-104 datë 17.9.2020, në seancën e mbajtur më 7.10.2020 e miratoi këtë

**A K T V E N D I M
PËR LËSHIMIN E LEJES SË PUNËS SË BROKERIT**

1. Borçe Shuleskit nga Shkupi, i jepet leje e punës e brokerit.

2. Borçe Shuleskit i jepet leja e punës e brokerit për një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e miratimit të këtij aktvendimi.

3. Leja e punës e brokerit e Borçe Shulesit pushon me vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të përcaktuar sipas nenit 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

PA1 Numër 08-104 7.10.2020 Shkup	Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut Kryetarja, Mr. Sc. Nora Aliti , d.v.
--	--

3231.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.31/2020), постапувајќи по барањето бр.УП1 08-105 од 18.09.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Зоран Трифуновски издадена со Решение бр.07-592/4 од 29.3.2006 година, обновена со Решение УП1 08-149 од 30.12.2010 година и Решение УП1 08-129 од 25.11.2015 година.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Зоран Трифуновски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Зоран Трифуновски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-105
7 октомври 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-105 datë 18.9.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 7.1.2020 e miratoi këtë

А К Т В Е Н Д И М

ПËР РИПËРТËРИТЈЕН Е ЛЕЈЕС СË ПУНËС СË БРОКЕРИТ

1. Zoran Trifunovskit i ripërtërihet leja punës e brokerit e lëshuar me Aktvendimin nr.07-592/4 datë 29.3.2006, e ripërtërirë me Aktvendimin PA1 08-149 datë 30.12.2010 dhe Aktvendimin PA1 08-129 datë 25.11.2015.

2. Zoran Trifunovskit i ripërtërihet leja e punës e brokerit për një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e miratimit të këtij Aktvendimi.

3. Leja e punës e brokerit e Zoan Trifunovskit pushon me vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të përcaktuar sipas nenit 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me ligj.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 08-105
7.10.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti**, d.v.

3232.

Vрз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и Службен весник на РСМ бр.31/2020), постапувајќи по барањето бр.УП1 08-106 од 18.09.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2020 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Маја Костиќ издадена со Решение бр.07-593/4 од 29.03.2006 година, обновена со Решение УП1 08-150 од 30.12.2010 година и Решение УП1 08-127 од 25.11.2015 година.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Маја Костиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Маја Костиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-106
7 септември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-106 datë 18.9.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 7.1.2020 e miratoi këtë

AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS SË
BROKERIT

1. Maja Kostiqit i ripërtërihet leja punës e brokerit e lëshuar me Aktvendimin nr. 07-593/4 datë 29.3.2006, e ripërtrirë me Aktvendimin PA1 08-150 datë 30.12.2010 dhe Aktvendimin PA1 08-127 datë 25.11.2015.

2. Maja Kostiqit i ripërtërihet leja e punës e brokerit për një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e miratimit të këtij Aktvendimi.

3. Leja e punës e brokerit e Maja Kostiqit pushon me vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të përcaktuar sipas nenit 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

PA 1 Numër 08-106 7.10.2020 Shkup	Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut Kryetarja, Mr. Sc. Nora Aliti , d.v.
---	--

3233.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.31/2020), постапувајќи по барањето бр.УП1 08-107 од 25.9.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Лидија Трајковиќ издадена со Решение бр.07-649/4 од 13.4.2006 година, обновена со Решение УП1 08-169 од 14.2.2011 година и Решение УП1 08-154 од 16.12.2015 година.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Лидија Трајковиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Лидија Трајковиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-107 7 октомври 2020 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
---	---

Нë базë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-107 datë 18.9.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 7.1.2020 e miratoi këtë

AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS SË
BROKERIT

1. Lidija Trajkoviqit i ripërtërihet leja punës e brokerit e lëshuar me Aktvendimin nr. 07-649/4 datë 13.4.2006, e ripërtrirë me Aktvendimin PA1 08-169 datë 14.2.2011 dhe Aktvendimin PA1 08-154 datë 16.12.2015.

2. Lidija Trajkoviqit i ripërtërihet leja e punës e brokerit për një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e miratimit të këtij Aktvendimi.

3. Leja e punës e brokerit e Lidija Trajkoviqit pushon me vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të përcaktuar sipas nenit 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-107 7.10.2020 Shkup	Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut Kryetarja, Mr.Sc. Nora Aliti , d.v.
--	---

3234.

Врз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва (Службен весник на Република Македонија бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/2020), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје, поднесено на ден 11.09.2020 година од Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ**

1. На Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје, се издава дозвола за давање понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје. Понудата за преземање ја дава НЛБ Банка АД Скопје - Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје.

2. Понудата за преземање се однесува на 63.892 обични акции со право на глас издадени Фабрика Карпош АД Скопје.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 470,00 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на објавување на понудата за преземање.

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 10-64
7 септември 2020 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нè базè të nenit 31 të Ligjit të Tjetërsimit të Shoqërive Aksionare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës së Fitimit të Lejes për Ofertë të Tjetërsimit të fabrikës “Karposh” SHA Shkup, të parashtruar më 11.9.2020 nga Instituti i Ndërtimtarisë “MAQEDONI” SHA Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 7.10.2020 e miratoi këtë

A K T V E N D I M**PËR LËSHIMIN E LEJES PËR OFERTË TË
TJETËRSIMIT**

1. I jepet leje Institutit të Ndërtimtarisë “MAQEDONIA” SHA Shkup i jepet leje për dhënie të ofertës së tjetërsimit të Fabrikës “Karposh” SHA Shkup. Ofertën e tjetërsimit e jep “Banka NLB” SHA Shkup – Shërbimi i shërbimeve të letra me vlerë, në emër dhe për llogari të Institutit të Ndërtimtarisë “MAQEDONIA” SHA Shkup.

2. Oferta e tjetërsimit u referohet 63.892 aksioneve të zakonshme me të drejtë vote të emetuara nga fabrika “Karposh” SHA Shkup.

3. Tjetërsimi i letrave me vlerë do të bëhet me çmim prej 470,00 denarë për aksion.

4. Afati i pranimit të ofertës është 28 ditë nga botimi i ofertës së tjetërsimit.

5. Tjetërsuesi sipas pikës 1 të këtij aktvendimi është i obliguar që t’i zbatojë të gjitha detyrimet në afatin dhe mënyrën e parashikuar sipas ligjit dhe ofertës së tjetërsimit.

6. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtyn zbatueshmërinë e tij.

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

PA 1 Numër 10-64
7.10.2020
Shkup
Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020247